

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

РЕШЕНИЕ

За прогласување на Одлука за усвојување на Квартален Извештај за извршување на Буџетот за Општина Илинден за IV(четврт) квартал од 2007 година Арх.број 07-102/2 од 23.01.2008 година.

Се прогласува Одлуката за усвојување на Кварталниот Извештај за извршување на Буџетот за Општина Илинден за IV(четврт) квартал од 2007 година Арх.број 07-102/2 од 23.01.2008 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на седницата одржана на ден 23.01.2008 година.

Архив. Број 08-187/1
Од 28.01. 2008 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 32 став 4 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (Сл. Весник на на Р.М. бр.61/04) и член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 05/02) Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 23.01. 2008 год. ја донесе следната:

ОДЛУКА

**за усвојување на Квартален Извештај
за извршување на Буџетот за Општина Илинден
за IV(четврт) квартал од 2007 година**

член 1

Се усвојува Кварталниот Извештај за извршување на Буџетот за Општина Илинден за IV (четврт) квартал од 2007 доставен до Совет на Општина Илинден.

член 2

Кварталниот Извештај за извршување на Буџетот за Општина Илинден за IV (четврт) квартал од 2007 година е составен дел на оваа Одлука.

член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на Општина Илинден.

Арх. Бр. 07- 102/2
Од 23.01. 2008 год.

Совет на Општина Илинден
Претседател
Стевче Аврамовски с.р.

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

РЕШЕНИЕ

За прогласување на Одлука за утврдување на Урбанистички план вон населено место Илинден за Стопански комплекс "Белимбегово" – Блок 5 општина Илинден - изменување и дополнување 2007-2017 – Нацрт план Арх.број 07-102/3 од 23.01.2008 година.

Се прогласува Одлуката за утврдување на Урбанистички план вон населено место Илинден за Стопански комплекс "Белимбегово" – Блок 5 општина Илинден - изменување и дополнување 2007-2017 – Нацрт план Арх.број 07-102/3 од 23.01.2008 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на седницата одржана на ден 23.01. 2008 година.

Архив. Број 08-187/2
Од 28.01. 2008 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Согласно член 22 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Закон за Локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002) и член 22 и член 28 од Закон за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.51/2005 и 137/2007), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 23.01.2008 година ја донесе следната

О Д Л У К А

за утврдување на Урбанистички план вон населено место Илинден
за Стопански комплекс "Белимбегово" – Блок 5
општина Илинден - изменување и дополнување 2007-2017 – Нацрт план

член 1

Со оваа одлука се врши утврдување на Урбанистички план вон населено место Илинден за Стопански комплекс "Белимбегово" – Блок 5 општина Илинден - изменување и дополнување 2007-2017 – Нацрт план.

член 2

Планскиот опфат на Урбанистички план вон населено место Илинден е дел од Стопанскиот комплекс "Белимбегово".

Границата на планскиот опфат се движи :

- на север - земјен пат со КП бр.2845
- на исток – по осовина на одводен канал
- на југ – земјен пат со КП бр.172
- на запад до каналот за одводнување

Во рамките на наведената граница површината на планскиот опфат изнесува 15,95 ха.

Намената на урбаното подрачје се предвидува да биде една урбана целина, односно комплекс со следните намени :

- В - Јавни институции
- В1 - Образование и наука - високо образование
- Д - Зеленило и рекреација
- Д2 - Заштитно зеленило

член 3

Урбанистичкиот план вон населено место Илинден за Стопански комплекс "Белимбегово" – Блок 5 општина Илинден - изменување и дополнување 2007-2017 – Нацрт план е изработен од Друштво за планирање, проектирање и инженеринг ПРОСТОР ДОО Куманово и содржи документациона основа и планска документација со текстуален и графички дел.

член 4

Оваа Одлука стапува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на Општина Илинден.

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

РЕШЕНИЕ

За прогласување на Одлука за донесување на Предлог на план Измена и дополна на Урбанистички план за село (за населени места Илинден, Марино и дел од КО Кадино) локалитет Дом на култура 2007 – 2017 Арх.број 07-102/4 од 23.01.2008 година .

Се прогласува Одлуката за донесување на Предлог на план Измена и дополна на Урбанистички план за село (за населени места Илинден, Марино и дел од КО Кадино) локалитет Дом на култура 2007 – 2017 Арх.број 07-102/4 од 23.01.2008 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на седницата одржана на ден 23. 01. 2008 година.

Архив. Број 08-187/3
Од 28.01. 2008 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Согласно член 22 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Закон за Локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002) и член 26 од Закон за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.51/2005 и 137/2007), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 23.01.2008 година ја донесе следната

ОДЛУКА

за донесување на Предлог на план
Измена и дополна на Урбанистички план за село
(за населени места Илинден, Марино и дел од КО Кадино)
локалитет Дом на култура 2007 – 2017

член 1

Со оваа одлука се врши донесување на Предлог на план - Измена и дополна на Урбанистички план за село (за населени места Илинден, Марино и дел од КО Кадино) локалитет Дом на култура 2007 – 2017.

член 2

Со донесувањето на Предлог на план - Измена и дополна на Урбанистички план за село (за населени места Илинден, Марино и дел од КО Кадино) локалитет Дом на култура 2007 – 2017, се опфаќа простор во површина од 6,67 ха, со следните граници на урбан опфат : на запад границата оди по постојната колска улица, на север границата оди по постојната улица 9, собирна улица што поминува покрај Домот на култура и Општина Илинден, на исток границата оди покрај постојната колска улица, на југ границата оди по постојната колска улица. Намената на урбаното подрачје се предвидува да биде :

А домување :

- А1 семејно домување во станбени куќи

Б Комерцијални и деловни намени :

- Б1 мали комерцијални и деловни единици

В Јавни институции :

- В3 култура – Дом на култура

- В4 државни институции

Г Производство, дистрибуција и сервиси :

- Г5 инфраструктура

член 3

Урбанистичкиот план е изработен од Институт за урбанизам, сообраќај и екологија ИН-ПУМА - Скопје со технички број 237/2006 и содржи текстуален дел, графички дел и основни параметри за уредување на просторот.

I ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ :

- Документациона основа-прилог на планот
- Планиран развој
- Нумерички дел
- Општи услови за градење

II ГРАФИЧКИ ДЕЛ :

- Документациона основа
- Планска документација

член 4

Составен дел на оваа Одлука е Извештајот за текот на спроведување на јавната презентација, јавна анкета и стручна консултација на Нацрт план- Измена и дополна на Урбанистички план за село (за населени места Илинден, Марино и дел од КО Кадино) локалитет Дом на култура 2007-2017 бр.10-717/21 од 06.09.2007 година.

член 5

Урбанистичкиот план со сите негови делови се составен дел на оваа одлука и истиот се чува и за негова реализација се грижи Одделение за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина на општина Илинден.

член 6

Оваа Одлука стапува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на Општина Илинден.

Арх. Бр.07-102/4
Од 23.01. 2008 година

Совет на општина Илинден
Претседател
Стевче Аврамовски с.р.

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

РЕШЕНИЕ

За прогласување на Одлука за донесување на Предлог – Урбанистички план за дел од село Кадино – измена и дополна –меѓу ул."3" на север, ул. "1" на исток ул. "2" на запад и ул. "2" на југ -2007-2017 -3,56 ха – општина Илинден Арх.број 07-102/5 од 23.01.2008 година.

Се прогласува Одлуката за донесување на Предлог – Урбанистички план за дел од село Кадино – измена и дополна –меѓу ул."3" на север, ул. "1" на исток ул. "2" на запад и ул. "2" на југ -2007-2017 -3,56 ха – општина Илинден Арх.број 07-102/5 од 23.01.2008 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на седницата одржана на ден 23. 01. 2008 година.

Архив. Број 08-187/4
Од 28.01. 2008 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Согласно член 22 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Закон за Локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002) и член 26 од Закон за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.51/2005 и 137/2007), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 23.01.2008 година ја донесе следната

ОДЛУКА

за донесување на Предлог – Урбанистички план за дел од село Кадино – измена и дополна –меѓу ул."3" на север, ул. "1" на исток ул. "2" на запад и ул. "2" на југ - 2007-2017 -3,56 ха – општина Илинден

член 1

Со оваа одлука се врши донесување на Предлог – Урбанистички план за дел од село Кадино – измена и дополна –меѓу ул."3" на север, ул. "1" на исток ул. "2" на запад и ул. "2" на југ -2007-2017 -3,56 ха – општина Илинден.

член 2

Со донесувањето на Предлог – Урбанистички план за дел од село Кадино – измена и дополна –меѓу ул."3" на север, ул. "1" на исток ул. "2" на запад и ул. "2" на југ -2007-2017 -3,56 ха – општина Илинден, се врши измена на планираното сообраќајно решение на дел од Урбанистичкиот план за село Кадино и Мралино усвоен од страна на Совет на општина Илинден со Одлука бр.07-441/4 од 30.12.1998 година. Површината на планскиот опфат изнесува 3,6 ха. Границата на планскиот опфат на просторот кој е предмет на утврдување се движи по : на јужна страна по осовина на постојна сообраќајница (КП 385), на западна страна по осовина на постојна сообраќајница (КП 1639), на северна страна по северните меѓи од КП 383/2, 383/3, 383/4 и северна меѓа од градежна парцела на постојниот млин (дел од КП 383/1), источна страна по осовина на постојна сообраќајница (КП 1631).

член 3

Измена и дополна на Урбанистички план за село за населени места Кадино и Мралино - за дел од село Кадино 2007-2017 е изработен од АД за урбанизам, архитектура и инженеринг ЗУАС Скопје со технички број 1337/2004 и содржи текстуален дел, графички дел и основни параметри за уредување на просторот.

I ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ :

- Вовед
- Плански опфат на планот
- Регионална ситуираност на с.кадино и податоци за природни чинители
- Согледување на степенот на истражување на просторот
- Цел на изработка на планот
- Анализа на постојна состојба
- Комунален фонд

II ГРАФИЧКИ ДЕЛ :

- Извод од просторен план
- Граници на атар и урбан опфат
- Извод од УДНМ – 1998
- Синтезен план – намена на површини и инфраструктура

член 4

Составен дел на оваа Одлука е Извештајот за текот на спроведување на јавната презентација, јавна анкета и стручна консултација на Нацрт планот бр.10-895/17 од 07.09.2007 година.

член 5

Урбанистичкиот план со сите негови делови се составен дел на оваа одлука и истиот се чува и за негова реализација се грижи Одделение за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина на општина Илинден.

член 6

Оваа Одлука стапува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на Општина Илинден.

Арх. Бр.07-102/5
Од 23. 01. 2008 година

Совет на општина Илинден
Претседател
Стевче Аврамовски с.р.

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

РЕШЕНИЕ

За прогласување на Одлука за определување на надоместок за поставување инсталации во трупот на патот и патниот појас на локалните патишта и улици на подрачјето на Општина Илинден Арх. Број 07-102/6 од 23.01.2008 година.

Се прогласува Одлуката за определување на надоместок за поставување инсталации во трупот на патот и патниот појас на локалните патишта и улици на подрачјето на Општина Илинден Арх. Број 07-102/6 од 23.01.2008 година.

што Советот на Општина Илинден ја донесе на седницата одржана на ден 23. 01. 2008 година.

Архив. Број 08-187/5
Од 28.01. 2008 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Закон за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002), член 20 точка 12 од Статутот на Општина Илинден (Службен Гласник на Општина Илинден бр.2/2005) и член 104 став 1 од Закон за јавни патишта (Службен Весник на РМ бр.26/96, 40/99, 96/2000, 29/2002, 68/2004, 31/2006, 30/2007 и 137/2007) Советот на Општина Илинден на седницата одржана на 23. 01. 2008 година донесе:

О Д Л У К А

за определување на надоместок за поставување инсталации во трупот на патот и патниот појас на локалните патишта и улици на подрачјето на Општина Илинден

член 1

Со оваа Одлука се врши определување на надоместокот за поставување инсталации во трупот на патот и патниот појас на локалните патишта и улици на подрачјето на Општина Илинден.

Надоместокот ќе се уплаќа на сметка на Општина Илинден при добивање на Согласност или Одобрение за градење. Барателот е должен по завршувањето на поставување инсталации во трупот на патот и патниот појас на локални патишта и улици, истите да ги доведе во првобитна состојба, согласно со даденото техничко решение од органот што го издал одобрението.

член 2

Врз основа на член 104 став 1 од Законот за јавни патишта, се утврдува висината на надоместокот за поставување инсталации во трупот на патот и патниот појас во износ од:

- за поставување инсталации во трупот на патот 8 EUR од м од должината на инсталацијата која е планирана да се постави
- за поставување инсталации во патниот појас 1 EUR од м од должината на инсталацијата која е планирана да се постави

член 3

Средствата остварени по основ на надоместокот за поставување инсталации во трупот на патот и патниот појас се приход на Буџетот на општината, а се наменети за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици на подрачјето на Општина Илинден.

член 4

Оваа Одлука стапува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на Општина Илинден.

Арх.бр.07-102/6
23.01.2008 година

Совет на Општина Илинден
Претседател
Стевче Аврамовски с.р.